

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 261

4 ноември 2020, среда

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3401. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	2	3404. Павлиник за измени и дополнување на Правилникот за задолжителната содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка	34
3402. Правилник за називот, содржината и формата на сертификатот за знаењата, вештините, способностите и компетенциите стекнати од посебните програми за образование на возрасните.....	25	3405. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на користење, одржување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот	36
3403. Правилник за содржината и формата на документацијата и евиденцијата која ја водат установите и институциите за образование на возрасните.....	27	Огласен дел	1-72

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

3401.

Врз основа на член 67-а став (11) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 257/20), министерот за здравство донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.1, Прилог бр.6 и Прилог бр.10 кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за службено лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.3, Прилог бр.7 и Прилог бр.11 кои се составен дел на овој правилник.

Член 5

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.4, Прилог бр.8 и Прилог бр.12 кои се составен дел на овој правилник.

Член 6

Прекршочниот платен налог за трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.5, Прилог бр.9 и Прилог бр.13 кои се составен дел на овој правилник.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 17-7451/1

3 ноември 2020 година
Скопје

Министер за здравство,
доц. д-р **Венко Филипче**, с.р.



Прилог бр.1

Република Северна Македонија
Министерство за здравство
Државен санитарен и здравствен инспекторат
Број _____
Датум _____ г. во _____ часот

Врз основа на член 67-а ставови 1, 4 и 6 од Законот за заштита на населението од заразни болести, државниот санитарен и здравствен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ
Име и презиме	
ЕМБГ	
Број и датум на издавање на лична карта /патна исправа	
Датум, место и држава на раѓање	
Занимање	
Адреса на живеалиште или привремен престој	

Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	

Сметка плаќање глобата	за на	На образец ПП 50 на трезорска сметка 1 000 000 000 630 95, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05187, приходна шифра 722129, програма 00, со цел на дознака - уплата за глоба за прекршок
------------------------------	----------	---

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, државниот санитарен и здравствен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Сторител на прекршокот

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис



Република Северна Македонија
Министерство за здравство
Државен санитарен и здравствен инспекторат
Број _____
Датум _____ г. во _____ часот

Прилог бр.2

Врз основа на член 67-а став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести, државниот санитарен и здравствен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за службено лице)

Име и презиме	
ЕМБГ на службеното лице во правното лице	
Адреса	
Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа	
Податоци за правното лице	
Назив	
Седиште	
ЕДБ	
Опис на прекшокот	
Место и време на сторување на прекшокот	
Правна квалификација на прекшокот	
Записник за сторен прекшок	
да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05187, приходна шифра 722129, програма 00, со цел на дознака - уплата за глоба за прекшок.	

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, државниот санитарен и здравствен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Сторител на прекшокот

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис



Прилог бр.3

Република Северна Македонија
 Министерство за здравство
 Државен санитарен и здравствен инспекторат
 Број _____
 Датум _____ г. во _____ часот

Врз основа на член 67-а ставови 1, 4 и 6 од Законот за заштита на населението од заразни болести, државниот санитарен и здравствен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
 (за правно лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---------------------------

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---

Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
---	--------------------------------

Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50 на трезорска сметка 1 000 000 000 630 95, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05187, приходна шифра 722129, програма 00, со цел на дознака - уплата за глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, државниот санитарен и здравствен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Сторител на прекршокот

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис



Република Северна Македонија
Министерство за здравство
Државен санитарен и здравствен инспекторат
Број _____
Датум _____ г. во _____ часот

Прилог бр.4

Врз основа на член 67-а ставови 1, 4 и 6 од Законот за заштита на населението од заразни болести, државниот санитарен и здравствен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правно лице)

Име и презиме	
ЕМБГ на одговорното лице во правното лице	
Адреса	
Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа	
Податоци за правното лице	
Назив	
Седиште	
ЕДБ	
Опис на прекршокот	
Место и време на сторување на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05187, приходна шифра 722129, програма 00, со цел на дознака - уплата за глоба за прекршок.	

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, државниот санитарен и здравствен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Сторител на прекршокот

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис



Прилог бр.5

Република Северна Македонија
 Министерство за здравство
 Државен санитарен и здравствен инспекторат
 Број _____
 Датум _____ г. во _____ часот

Врз основа на член 67-а ставови 4 и 6 од Законот за заштита на населението од заразни болести, државниот санитарен и здравствен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
 (за трговец поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ТРГОВЕЦОТ ПОЕДИНЕЦ
---	--------------------------------

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ
---	------------------------------

Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
---	--------------------------------

Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50 на трезорска сметка 1 000 000 000 630 95, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05187, приходна шифра 722129, програма 00, со цел на дознака - уплата за глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, државниот санитарен и здравствен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Сторител на прекршокот

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис



Република Северна Македонија

Прилог бр.6

(надлежен инспекторат/инспекциска служба)

 Број _____
 Датум _____ г. во _____ часот

 Врз основа на член 67-а став 4 од Законот за заштита на населението од
 заразни болести, инспекторот од:

- ☐ Државниот пазарен инспекторат
☐ Државниот инспекторат за труд
☐ Државниот инспекторат за транспорт
☐ инспекциската служба во органот на државната управа _____
☐ инспекциската служба во општината _____
☐ инспекциската служба во општината во градот Скопје _____
☐ инспекциската служба во градот Скопје _____
 издава

 ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
 (за физичко лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ
Име и презиме	
ЕМБГ	
Број и датум на издавање на лична карта /патна исправа	
Датум, место и држава на раѓање	
Занимање	
Адреса на живеалиште или привремен престој	

Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50 на трезорска сметка 1 000 000 000 630 95, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05187, приходна шифра 722129, програма 00, со цел на дознака - уплата за глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат што го издал овој платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, надлежниот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Сторител на прекршокот

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис



Република Северна Македонија

Прилог бр.7

(надлежен инспекторат/инспекциска служба)

Број _____

Датум _____ г. во _____ часот

Врз основа на член 67-а став 4 од Законот за заштита на населението од
заразни болести, инспекторот од:

- ☐ Државниот пазарен инспекторат
☐ Државниот инспекторат за труд
☐ Државниот инспекторат за транспорт
☐ инспекциската служба во органот на државната управа _____
☐ инспекциската служба во општината _____
☐ инспекциската служба во општината во градот Скопје _____
☐ инспекциската служба во градот Скопје
 издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ (за правно лице)

A	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---------------------------

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

B	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---

Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

B	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
---	--------------------------------

Место и време на сторување	
----------------------------	--

на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50 на трезорска сметка 1 000 000 000 630 95, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05187, приходна шифра 722129, програма 00, со цел на дознака - уплата за глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат што го издал овој платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, надлежниот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Сторител на прекршокот

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис



Република Северна Македонија

Прилог бр.8

(надлежен инспекторат/инспекциска служба)

Број _____

Датум _____ г. во _____ часот

Врз основа на член 67-а став 4 од Законот за заштита на населението од заразни болести, инспекторот од

☐ Државниот пазарен инспекторат

☐ Државниот инспекторат за труд

☐ Државниот инспекторат за транспорт

☐ инспекциската служба во органот на државната управа _____

☐ инспекциската служба во општината _____

☐ инспекциската служба во општината во градот Скопје _____

☐ инспекциската служба во градот Скопје

издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

(за одговорното лице во правно лице)

Име и презиме	
ЕМБГ на одговорното лице во правното лице	
Адреса	
Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа	
Податоци за правното лице	
Назив	
Седиште	
ЕДБ	
Опис на прекршокот	
Место и време на сторување на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 1000000000063095, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05187, приходна шифра 722129, програма 00, со цел на дознака - уплата за глоба за прекршок.	

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат што го издал овој платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, надлежниот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Сторител на прекршокот

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис



Република Северна Македонија

Прилог бр.9

(надлежен инспекторат/инспекциска служба)

Број _____

Датум _____ г. во _____ часот

Врз основа на член 67-а став 4 од Законот за заштита на населението од заразни болести, инспекторот од:

☐ Државниот пазарен инспекторат

☐ Државниот инспекторат за труд

☐ Државниот инспекторат за транспорт

☐ инспекциската служба во органот на државната управа _____

☐ инспекциската служба во општината _____

☐ инспекциската служба во општината во градот Скопје _____

☐ инспекциската служба во градот Скопје _____

издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

(за трговец поединец)

A	ПОДАТОЦИ ЗА ТРГОВЕЦОТ ПОЕДИНЕЦ
---	--------------------------------

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

B	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ
---	------------------------------

Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

B	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
---	--------------------------------

Место и време на сторување на прекршокот	
--	--

Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50 на трезорска сметка 1 000 000 000 630 95, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05187, приходна шифра 722129, програма 00, со цел на дознака - уплата за глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат што го издал овој платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, надлежниот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Сторител на прекршокот

Инспектор

М.П.

име, презиме и своерачен потпис_____
име, презиме и своерачен потпис



Република Северна Македонија

Прилог бр.10

(надлежен орган на државна управа/ надлежен инспекторат/надлежна инспекциска служба)

Број _____

Датум _____ г. во _____ часот

Врз основа на член 67-а став 6 од Законот за заштита на населението од заразни болести, инспекторот од:

☐ Министерството за внатрешни работи☐ Државниот инспекторат за труд☐ Државниот пазарен инспекторат☐ Државниот комунален инспектор☐ општинскиот комунален инспектор од _____☐ комуналниот инспектор во општината во градот Скопје _____☐ комуналниот инспектор на градот Скопје☐ комуналниот редар од _____☐ инспекциската служба во органот на државната управа _____☐ инспекциската служба во општината _____☐ инспекциската служба во општината во градот Скопје _____☐ инспекциската служба во градот Скопје

издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ
Име и презиме	
ЕМБГ	
Број и датум на издавање на лична карта /патна исправа	
Датум, место и држава на раѓање	
Занимање	
Адреса на живеалиште или привремен престој	

Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50 на трезорска сметка 1 000 000 000 630 95, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05187, приходна шифра 722129, програма 00, со цел на дознака - уплата за глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат што го издал овој платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, надлежниот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд или до Комисијата за одлучување по прекршоците во Министерството за внатрешни работи, во зависност од тоа дали сторителот е домашно или странско физичко лице.

Сторител на прекршокот

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис



Прилог бр.11

Република Северна Македонија
(надлежен орган на државна управа/ надлежен
инспекторат/надлежна инспекциска служба)

Број _____
Датум _____ г. во _____ часот

Врз основа на член 67-а став 6 од Законот за заштита на населението од
заразни болести, инспекторот од;

- ☐ Министерството за внатрешни работи
☐ Државниот инспекторат за труд
☐ Државниот пазарен инспекторат
☐ Државниот комунален инспекторат
☐ општинскиот комунален инспектор од _____
☐ комуналниот инспектор во општината во градот Скопје _____
☐ комуналниот инспектор на градот Скопје _____
☐ комуналниот редар од _____
☐ инспекциската служба во органот на државната управа _____
☐ инспекциската служба во општината _____
☐ инспекциската служба во општината во градот Скопје _____
☐ инспекциската служба во градот Скопје _____
 издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ
Име и презиме	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50 на трезорска сметка 1 000 000 000 630 95, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05187, приходна шифра 722129, програма 00, со цел на дознака - уплата за глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат што го издал овој платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, надлежниот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд или до Комисијата за одлучување по прекршоците во Министерството за внатрешни работи, во зависност од тоа дали сторителот е домашно или странско физичко лице.

Сторител на прекршокот

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис



Прилог бр.12

Република Северна Македонија
(надлежен орган на државна управа/ надлежен
инспекторат/надлежна инспекциска служба)

Број _____
Датум _____ г. во _____ часот

Врз основа на член 67-а став 6 од Законот за заштита на населението од
заразни болести, инспекторот од;

- ☐ Министерството за внатрешни работи
☐ Државниот инспекторат за труд
☐ Државниот пазарен инспекторат
☐ Државниот комунален инспекторат
☐ општинскиот комунален инспектор од _____
☐ комуналниот инспектор во општината во градот Скопје _____
☐ комуналниот инспектор на градот Скопје _____
☐ комуналниот редар од _____
☐ инспекциската служба во органот на државната управа _____
☐ инспекциската служба во општината _____
☐ инспекциската служба во општината во градот Скопје _____
☐ инспекциската служба во градот Скопје _____

издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правно лице)

Име и презиме	
ЕМБГ на одговорното лице во правното лице	
Адреса	
Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа	
Податоци за правното лице	
Назив	
Седиште	
ЕДБ	
Опис на прекршокот	
Место и време на сторување на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05187, приходна шифра 722129, програма 00, со цел на дознака - уплата за глоба за прекршок.	

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат што го издал овој платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, надлежниот инспекторат што го издал овој платен налог поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд или до Комисијата за одлучување по прекршоците во Министерството за внатрешни работи, во зависност од тоа дали сторителот е домашно или странско физичко лице.

Сторител на прекршокот

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис



Прилог бр.13

Република Северна Македонија
(надлежен орган на државна управа/ надлежен
инспекторат/надлежна инспекциска служба)

Број _____

Датум _____ г. во _____ часот

Врз основа на член 67-а став 6 од Законот за заштита на населението од
заразни болести, инспекторот од;

☐ Министерството за внатрешни работи

☐ Државниот инспекторат за труд

☐ Државниот пазарен инспекторат

☐ Државниот комунален инспекторат

☐ општинскиот комунален инспектор од _____

☐ комуналниот инспектор во општината во градот Скопје _____

☐ комуналниот инспектор на градот Скопје

☐ комуналниот редар од _____

☐ инспекциската служба во органот на државната управа _____

☐ инспекциската служба во општината _____

☐ инспекциската служба во општината во градот Скопје _____

☐ инспекциската служба во градот Скопје

издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

(за трговец поединец)

A	ПОДАТОЦИ ЗА ТРГОВЕЦОТ ПОЕДИНЕЦ
---	--------------------------------

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ
---	------------------------------

Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
---	--------------------------------

Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50 на трезорска сметка 1 000 000 000 630 95, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05187, приходна шифра 722129, програма 00, со цел на дознака - уплата за глоба за прекршок

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат што го издал овој платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, надлежниот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд или до Комисијата за одлучување по прекршоците во Министерството за внатрешни работи, во зависност од тоа дали сторителот е домашно или странско физичко лице..

Сторител на прекршокот

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**3402.**

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15, 30/16 и 64/18), министерот за образование и наука донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА НАЗИВОТ, СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ЗНАЕЊАТА, ВЕШТИНИТЕ, СПОСОБНОСТИТЕ И КОМПЕТЕНЦИИТЕ СТЕКНАТИ ОД ПОСЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува називот, содржината и формата на сертификатот за знаењата, вештините, способностите и компетенциите стекнати од посебните програми за образование на возрасните (во натамошниот текст: сертификатот).

Член 2

Називот на сертификатот се именува според посебните програми за образование на возрасните.

Член 3

Сертификатот се издава од страна на установата или институцијата за образование на возрасните.

Член 4

Сертификатот се издава на Образец со димензии 29,7 см x 21 см, кој се печати на светло сива основа.

Сертификатот се печати на хартија A1 – 115 грамска со воден жиг и флуоросцентни влакна, а грбот на Република Северна Македонија се печати со златна фолија со заштитни знаци.

Образецот на сертификатот е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за називот, содржината и формата на сертификатот за знаењата, вештините, способностите и компетенциите стекнати со посебните програми за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/10 и 141/12).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18-11952/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Мила Царовска, с.р.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Прилог

(назив и седиште на понудувачот на услуги)

Главна книга/ред.бр. _____ од _____ година

СЕРТИФИКАТ

*(назив на стекнати знаења, вештини, способности и компетенции стекнати од посебните програми за образование на возрасните)*На _____ датум на раѓање _____ место _____
(име и презиме)

програмата ја посетуваше во период од _____ до _____ година.

Компетенции кои ги стекна според посебната програма за образование на возрасните се следни:

место, датум _____

Потпис и печат на
овластено лице

Програмата е верифицирана со акт број _____ од _____ година од страна на ЈУ Центарот за образование на возрасните.
 Установата/институцијата за образование на возрасните е верифицирана со акт број _____ од _____ година од страна на Министерството за образование и наука

3403.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15, 30/16 и 64/18), министерот за образование и наука донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ЕВИДЕНЦИЈАТА КОЈА ЈА ВОДАТ УСТАНОВИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува содржината и формата на документацијата и евиденцијата која ја водат установите и институциите за образование на возрасните.

Член 2

За документацијата и евиденцијата за основното, односно средното образование на возрасните кои се водат од страна на установите за образование на возрасните соодветно се применуваат прописите од областа на педагошката документација и евиденција во основното и средното училиште, како и начинот на нивното водење.

Член 3

Документацијата за посебните програми за образование на возрасните опфаќа главна книга за учесници во посебните програми за образование за возрасните (во натамошниот текст: книгата).

Евиденцијата за посебните програми за образование на возрасните опфаќа досие за учесникот.

Член 4

Книгата се води на образец, со димензии 42 см x 29,7 см и содржи 200 нумерирани страници.

Образецот од ставот 1 на овој член, е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.

Кориците на книгата имаат темна сина боја.

Книгата се води по години и содржи листови кои се во корици и се прошиваат со емственик од кои двата краја се потпечатуваат со црвен восок на внатрешната страна од задната корица на книгата.

Вкупниот број на листови во книгата со потпис го заверува овластено лице од установата или институцијата за образование на возрасните.

Член 5

Досието на учесникот се води за секој учесник одделно.

Досието се води на Образец со димензии 29 см x 42 см, кој е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 6

Документацијата и евиденцијата се води уредно од страна на одговорното лице на установата или институцијата за образование на возрасните.

Во документација во која е извршен погрешен упис, може да се вршат исправки. Исправката се врши така што со црвено мастило со тенка линија се прецртува податокот што се исправа и над него, со истото мастило се испишува исправениот податок, а исправката се заверува со печат и потпис на директорот на установата или институцијата.

Член 7

Документација на установите и институциите за образование на возрасни се чува трајно.

Досието се чува најмалку една година по завршувањето на посебната програма за образование на возрасните.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината и формата на документацијата и евиденцијата која ја водат установите и институциите за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/10).

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18-11952/2
27 октомври 2020 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Мила Царовска, с.р.

Прилог бр. 1



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ГЛАВНА КНИГА
за учесници во посебните програми за образование за возрасните

Назив и седиште на установа или институција за образованиена возрасните, место



Име на установа или институција за образование на возрасните, место

Општина / град

Главна книга бр. _____

Податоци за овластеното лице на установа или институција за образование на возрасните

[illegible]

Реден број во Главната книга	Име	Презиме	Име на таткото	Име на мајката
	Датум и година на раѓање	Место на раѓање	Општина, држава	Државјанство

Учесникот / учесничката доаѓа со предходно завршено _____

Датум на запишување на учесникот/учесничката кај установа или институција за образованиена возрасните _____

Назив на посебната програма за образование за возрасните _____

Датум на завршување на учесникот/учесничката кај установа или институција за образование на возрасните _____

Забелешка:

ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕСНИКОТ / УЧЕСНИЧКАТА

Список на стекнати знаења, вештини, способности и компетенции.

Издаден сертификат за завршена посебна програма за образование за возрасните со Решение бр. _____ од _____ година

издаден втор примерок

потпис на учесникот,

(родител / старател) _____

потпис на овластено лице од установата или институцијата _____

датум _____

(родител/старател) _____

потпис на овластено лице од установата или институцијата _____

датум _____

Прилог бр.2



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Назив и седиште на установа или институција за образование на возрасните, место

Општина / град

ДОСИЕ НА УЧЕСНИКОТ

Име и презиме

број на главна книга/ред. бр. _____

датум _____

НАЗИВ НА ПОСЕБНАТА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВОЗРАСНИТЕ

на Република Северна Македонија

[illegible]

Раководител на образовната група

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****3404.**

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и Службен весник на РСМ бр 31/2020), а во врска со член 134 став (3) од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 и Службен весник на РСМ бр 31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 26.10.2020 година, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА СОДРЖИНА,
ФОРМА И РОКОВИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО ОД СТРАНА НА
ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ФОНДОВИ, ДРУШТВАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ И ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА****Член 1**

Во членот 7 од Правилникот за задолжителната содржина, формата и роковите за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка, („Службен весник на РСМ“ бр.195/2014) се додава нов став 4 кој гласи:

(4) Друштвото поднесува месечен извештај за структурата на имотот под управување на портфолио за индивидуални клиенти до десетиот ден во месецот и истиот се однесува за претходниот месец, согласно со образецот наведен во Анекс 10.

Член 2

Во членот 8 став 1, датата „20 Април“ и „20 Октомври“, се заменува соодветно со „15 Април“ и „15 Октомври“.

Член 3

Во член 16 став 4 е- меил адресата khv@sec.gov.mk, се заменува со следната е-меил адреса izvestai@sec.gov.mk.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила 8 дена од денот на објавување во Службен весник на РСМ, а ќе се применува од 1.1.2021 година.

Бр. 01-640/3
26 октомври 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
Mr. Sc. **Nora Aliti**, d.v.

Анекс 10

Структура на имотот под управување на портфолио за индивидуални клиенти (во денари)					
Назив на правното лице					
бр	Структура на имотот и на обврските во портфолијата под управување на последниот ден од рокот за известување	Република Северна Македонија	Европска Унија	Останати земји	Вкупно
1	Имот во портфолио				
1.1.	Хартии од вредност				
1.1.1.	Акции				
1.2.	Должнички хартии од вредност				
1.2.1.	Државни обврзници				
1.2.2.	Општински обврзници				
1.2.3.	Корпоративни обврзници				
1.2.4.	Останати				
1.3.	Удели во субјекти за колективно инвестирање				
1.3.1.	Отворени фондови (UCITS)				
1.3.2.	АИФ (AIF)				
1.3.4.	Останати				
1.4.	Инструменти на пазарот на пари				
1.4.1.	Трезорски записи				
1.4.2.	Комерцијални записи				
1.4.3.	Останати				
1.5.	Деривативни финансиски инструменти				
1.5.1.	Форварди (Forward)				
1.5.2.	Фјучерси (Futures)				
1.5.3.	Опции				
1.5.4.	Свопови (Swap)				
1.5.5.	Останато				
1.6.	Обратен репо				
1.7.	Побарувања				
1.8.	Депозити				
1.9.	Пари на сметка				
1.10.	Останат имот				
2	Обврски на портфолијата				
2.1.	Обврски - репо				
2.2.	Обврски - деривативни финансиски инструменти				
2.3.	Останати обврски				
3	Нето имот на портфолијата				
Структура на клиенти					
4	Вкупен број на клиенти индивидуално портфолио				
4.1.	Физички лица				
4.2.	Правни лица				
4.3.	Број на ново склучени договори во периодот				
5	Вкупен број на клиенти инвестиционо советување				
5.1	Број на ново склучени договори за инвестиционо советување за правни лица				
5.2	Број на ново склучени договори за инвестиционо советување за физички лица				
6	Пресметани надоместоци за управување со портфолио на индивидуални клиенти				
6.1	Надомест за брокерски куќи				
6.2	Надомест за управување				
6.3	Надомест за успешност				
6.4	Влезен надомест				
6.5	Излезен надомест				
6.6	Останати надоместоци				

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

3405.

Врз основа на член 79 став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 220/19), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И КОНТРОЛИРАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ, ПЛАТФОРМИТЕ, ОБЈЕКТИТЕ, ИНСТАЛАЦИИТЕ, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА АЕРОДРОМОТ

Член 1

Во Правилникот за начинот на користење, одржување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/15, 172/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.128/20) членот 45 се менува и гласи:

“Условите за кочење во зимски услови се прикажуваат описно и со броеви (кодови) кои одговараат на коефициентот на триење според следната табела:

Табела 2

Измерен – пресметан коефициент на триење	Оценка за кочење	Код за условите на ПСП (RWYCC) ***	Значење на кодот од пилотскиот извештај
1	2	3	4
Повеќе од 0.40	Н/А	6*	-
0.40 и повеќе	добро	5	Кочењето е нормално со опремата на воздухопловот
0.39 до 0.36	средно до добро	4	Кочењето е меѓу добро и лошо
0.35 до 0.30	средно	3	Доста намалени можности за кочење
0.29 до 0.26	средно до лошо	2	Кочење со прекин или помеѓу средно и лошо
0.25 и помалку	лошо	1	Значително намалено кочење со промена на правец
помалку од 0.25**	Пониско од лошо	0	Скоро невозможно кочење или неможност за контрола на правецот

* - се однесува само за потполно сува ПСП

** - кога на коловозот има влажен мраз, вода над компактен слој од снег или сув / влажен снег над мраз

***- кодовите за условите на ПСП од колона 3 на табела 2 од став (1) на овој член се определени на начин и во постапка согласно Дел 2 на ICAO Документот 9981 – PANS-Aerodromes.“

Член 2

Во Прилогот 1 Образецот бр.2 се заменува со нов Образец бр.2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 4 ноември 2021 година.

Бр. 10-912/2
15 октомври 2020 година
Скопје

Агенцијата за цивилно воздухопловство,
Директор,
д-р Томислав Тунтев, с.р.

**Образец бр. 2 - ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПОВРШНИНИ
ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ – SNOWTAM**

(Пополнува дежурен во АКЛ)

(СОМ наслов)	(индикатор за приоритет)	(Адреси)	
	(датум и време на пополнување) ____. ____ . 20 ____ година, ____ (UTC)		(индикатор на оригинаторот)
(скратен наслов)	(SWAA* сервисни број)	(индикатор на локација)	(датум и време на проценка)
	S W * *		

(Пополнува дежурен во операторот на аеродромот)

SNOWTAM	сериски број:		
Дел за пресметка на перформансите на воздухопловот			
Ознака на аеродромот	M	A	
Дата и време на прегледот (време на завршување на проценката во UTC – месец/ден/час.мин)	M	B	
Ознака на ПСП (помал/поголем број)	M	C	
Код за состојба на ПСП (RWYCC) (за секоја третина) (според матрицата за состојба на ПСП – RCAM) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 или NR)	M	D	1/3 2/3 3/3
Процент на покриеност на ПСП со контаминант, по третини (во проценти или NR)	C	E	1/3 2/3 3/3
Дебелина на наслаги на ПСП, по третини, (вода или снег: кашест/влажен или сув, во мм)	C	F	1/3 2/3 3/3
Опис на состојбата за цела должина на ПСП, по третини: (гледано од прагот со помала ознака)	M	G	1/3 2/3 3/3
COMPACTED SNOW DRY DRY SNOW DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW DRY SNOW ON TOP OF ICE FROST ICE SLUSH STANDING WATER WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW WET WET ICE WET SNOW WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW WET SNOW ON TOP OF ICE компактен снег суво сув снег сув снег врз компактен слој од снег сув снег врз слој од мраз слана мраз кашест снег стоечка вода вода врз слој од компактен снег влажно влажен мраз влажен снег влажен снег врз слој од компактен снег влажен снег врз слој од мраз			
Широчина на ПСП за која се однесува кодот (доколку е помал од објавениот)	O	H	
Дел за проценка на состојбата			
Редуцирана должина на ПСП (во м, доколку е помала од објавената)	O	I	
Движечки (пловечки) снег на ПСП	O	J	
Неврзан (слободен) песок на ПСП	O	K	
Третирање на ПСП со хемиски средства	O	L	
Снежни наноси (соспи) на ПСП (ако има) (одстојание од ц/л во м, со ознака "L", "R" или "LR" ако е применливо)	O	M	
Снежни наноси (соспи) на ПВ	O	N	
Снежни наноси (соспи) во близин на ПСП	O	O	
Состојба на ПВ	O	P	
Состојба на Платформи	O	R	
Измерен коефициент на кочење	O	S	
Други забелешки (plain-language remarks)	O	T	
Забелешки			

Прегледот го извршил (оригинатор):

Примил, АИС / М-НАВ:

Примил, диспечер:

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА SNOWTAM ОБРАЗЕЦ

Забелешка. - Потеклото на податоци, постапката за одценување и процедурите поврзани со системот за известување за состојбата на површината се пропишани во Процедурите за услуги на воздухопловната навигација - Аеродроми (PANS-Aerodromes, Doc 9981).

1. Општо

- а) Кога се известува за повеќе од една ПСП, точките В до Н (дел за пресметка на перформансите на воздухоплов) се повторуваат.
- б) Буквите кои означуваат ставки се користат само за референтни цели и не треба да бидат вклучени во пораките. Буквите, М (задолжително), С (условно) и О (по избор) означуваат употреба и информации и се вклучуваат како што е објаснето подолу.
- в) Се користат метрички единици, а мерната единица не се известува.
- г) Максималната важност на SNOWTAM е 8 часа. Нов SNOWTAM се издава секогаш кога се добива нов извештај за состојбата на ПСП.
- д) Еден SNOWTAM го откажува претходниот SNOWTAM.
- ѓ) Скратениот наслов „TTAAiiii CCCC MMYGGGg (BBB)“ е вклучен за да ја олесни автоматската обработка на SNOWTAM пораките во компјутерската база на податоци. Објаснувањето на овие симболи е:

TT = ознака за SNOWTAM = SW;
AA = географска ознака за држава, на пр. LF = FRANCE, EG = Велика Британија (see Location Indicators (Doc 7910), Part 2, Index to Nationality Letters for Location Indicators);
iiii = 4-цифрен сериски број на SNOWTAM;
CCCC = ознака со четири букви на аеродромот на кој се однесува SNOWTAM (see Location Indicators (Doc 7910));
MMYYGGg = датум / време на проценка/мерење, при што:
MM = месец, на пр. јануари = 01, декември = 12
YY = ден во месецот
GGg = време во часови (GG) и минути (gg) UTC;
(BBB) = изборна група за корекција, во случај на грешка, на SNOWTAM порака претходно дистрибуирана со истиот сериски број = COR

Забелешка 1. - Заградите во (BBB) се користат за да означат дека оваа група не е задолжителна.

Забелешка 2. - Кога се известува за повеќе од една ПСП и поединечни датуми/времиња на набљудување / проценка се означени со повторување на точка В, последниот датум / време на набљудување/ проценка се внесува скратено (MMYYGGg).

Пример: Скратен наслов на SNOWTAM бр.149 од Цирих, мерење/набљудување на
7 November at 0620 UTC:
SWLS0149 LSZH 11070620

Забелешка. - Групите со информација се одделени со празно место, како што е прикажано погоре.

- е) Текстот „SNOWTAM“ во форматот SNOWTAM и серискиот број на SNOWTAM со четири цифри се одделува со празно место, на пример: SNOWTAM 0124.
- ж) Поради читливост на SNOWTAM пораката, се вклучува линија после серискиот број на SNOWTAM, по точка А, и по делот за пресметка на перформансите на воздухопловот.
- з) Кога се известува за повеќе од една ПСП, се повторуваат информациите во делот за пресметка на перформансите на воздухопловот од датумот и времето на проценка за секоја ПСП пред информациите во делот за проценка на состојбата.
- и) Задолжителни информации се:
 - 1. Ознака на аеродром;
 - 2. Датум и време на преглед;
 - 3. Помала ознака на ПСП;
 - 4. Код за состојба на ПСП за секоја третина; и
 - 5. Опис на состојбата за секоја третина на ПСП (кога кодот за состојбата на ПСП (RWYCC) е 1-5).

2. 2. Дел за пресметка на перформансите на воздухопловот

Точка А - Ознака на аеродромот (ознака за локација со четири букви).

Точка В - Датум и време на преглед (датум/време од осум цифри го дава времето на преглед, и тоа месец, ден, час и минута во UTC).

Точка С - Помала ознака на ПСП (nn [L] или nn [C] или nn [R]).

Забелешка. - За секоја ПСП се вметнува само една ознака и секогаш помалиот број.

Точка D - Код за состојба на ПСП за секоја третина. Само една цифра (0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6) се вметнува за секоја третина, одделена со коси црти (n/n/n).

Точка E - Процент на покриеност за секоја третина на ПСП. Ако е обезбеден, се внесува 25, 50, 75 или 100 за секоја третина, одделен со коси црти ([n] nn/[n]nn/[n]nn).

Забелешка 1. - Овие информации се даваат само ако за секоја третина на ПСП (точка D) состојбата на ПСП е пријавена различно од 6 и постои опис на состојбата за секоја третина на ПСП (точка G) која е пријавена различно од DRY.

Забелешка 2. - Кога не се известува за состојбата, тоа се означува со внесување „NR“ за соодветна третина(и).

Точка F - Дебелината на значителниот контаминант се внесува во милиметри за секоја третина од ПСП, одделена со коси црти (nn/nn/nn или nnn/nnn/nnn).

Забелешка 1. - Овие информации се даваат само за следните типови на контаминанти:

- стоечка вода, вредности што треба да се пријават 04, потоа проценета вредност. Значајни промени од 3 мм до и вклучувајќи 15 мм;

- кашест снег, вредности што треба да се пријават 03, потоа проценета вредност. Значајни промени од 3 мм до и вклучително и 15 мм;

- влажен снег, вредности што треба да се пријават 03, потоа проценета вредност. Значајни промени од 5 мм; и

- сув снег, вредности што треба да се пријават 03, потоа проценета вредност. Значајни промени од 20 мм.

Забелешка 2. - Кога не се известува за состојбата, тоа се означува со внесување „NR“ за соодветна третина(и).

Точка G - Опис на состојбата за секоја третина од ПСП. Се вметнува било кој од следниве описи за состојбата за секоја третина од ПСП, одделени со коси црти.

COMPACTED SNOW

компактен снег

DRY SNOW

сув снег

DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW

сув снег врз компактен слој од снег

DRY SNOW ON TOP OF ICE

сув снег врз слој од мраз

FROST

слана

ICE

мраз

SLUSH

кашест снег

STANDING WATER

стоечка вода

WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW

вода врз слој од компактен снег

WET

влажно

WET ICE

влажен мраз

WET SNOW

влажен снег

WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW

влажен снег врз слој од компактен снег

WET SNOW ON TOP OF ICE

влажен снег врз слој од мраз

DRY (only reported when there is no contaminant

суво (се известува само кога нема контаминант)

Забелешка. - Кога не се известува за состојбата, се пишува „NR“ за соодветна третина од ПСП.

Точка H - Ширина на ПСП на која се однесува кодот за состојбата на ПСП. Се внесува ширината во метри ако е помала од објавената ширина на ПСП.

3. Дел за проценка на состојба

Забелешка 1. - Елементите во делот за проценка на состојбата завршуваат со точка.

Забелешка 2. - Елементите во делот за проценка на состојбата за кои не постојат податоци или каде условите околностите за објавување не се исполнети, целосно се изоставаат.

Точка I - Редуцирана должина на ПСП. Се внесува применливата ознака на ПСП и расположливата должина во метри (пример: RWY nn [L] или nn [C] или nn [R] REDUCED TO [n]nnn).

Забелешка. - Оваа информација е условена кога е објавен NOTAM со нов пакет на декларирани должини.

Точка J - Движечки (пловечки) снег на ПСП. Кога се известува, се внесува „DRIFTING SNOW“.

Точка K - Значителна количина на неврзан (слободен) песок на ПСП. Кога се известува за значителна количина на неврзан (слободен) песок на ПСП, се внесува пониската ознака на ПСП и одделено со простор „LOOSE SAND“ (RWY nn или RWY nn[L] или nn[C] или nn[R] LOOSE SAND).

Точка L - Третирање на ПСП со хемиски средства. Кога се известува за примена на хемиски средства, се внесува пониската ознака на ПСП и одделено со простор „CHEMICALLY TREATED“ (RWY nn или RWY nn[L] или nn[C] или nn[R] CHEMICALLY TREATED).

Точка M - Снежни наноси на ПСП. Кога се известува за снежни наноси присутни на ПСП, се внесува пониската ознака на ПСП и одделено со простор „SNOW BANK“ и одделено со простор лево „L“ или десно „R“ или од двете страни „LR“, по што следи растојанието во метри од централна линија одделено со простор FM CL (RWY nn или RWY nn[L] или nn[C] или nn[R] SNOW BANK Lnn или Rnn или LRnn FM CL).

Точка N - Снежни наноси на ПВ. Кога се известува за снежни наноси присутни на ПВ, се внесува ознака на ПВ и одделено со простор „SNOW BANK“ (TWY [nn]n SNOW BANK).

Точка O - Снежни наноси во непосредна близина на ПСП. Кога се известува за снежни наноси кои продираат во висината на снегот наведена во аеродромскиот план, се внесува пониската ознака на ПСП и „ADJ SNOW BANKS“ (RWY nn или RWY nn[L] или nn[C] или nn[R] ADJ SNOW BANKS).

Точка P - Состојба на ПВ. Кога се известува за состојбата на ПВ како лоша, се внесува ознаката на ПВ а потоа простор „POOR“ (TWY [n или nn] POOR или ALL TWYS POOR).

Точка R - Состојба на платформи. Кога се известува за состојбата на платформа како лоша, се внесува ознака на платформата проследена со простор „POOR“ (APRON (nnnn) POOR или ALL APRONS POOR).

Точка S - Измерен коефициент на кочење. Кога се известува, се внесува измерениот коефициент на кочење и опремата за мерење.

Забелешка. - Ова се известува ако Државата има воспоставена програма за мерење на триење на ПСП со употреба на опрема за мерење одобрена од Државата.

Точка T - Други забелешки.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в.д директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020261